



Отворен повик за правен експерт - аналитичар

За потребите на **Годишната програма за работа на Коалицијата „Сите за правично судење“ за 2022 година**, објавен е отворен повик за прибирање на понуди за обезбедување на стручни услуги. Повикот опфаќа:

- обработка и анализа на прибраните податоци од мониторингот на седниците на Судскиот совет на Р. Северна Македонија и Советот на јавните обвинители на Р. Северна Македонија
- изготвување на финалната анализа на обработените податоци со понудена дијагностика на проблеми, добри практики и препораки за надминување и унапредување на детектираните состојби
- промоција на документот со обработени и анализирани податоци на јавен настан

Активностите се имплементираат од страна на Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“, а истите се финансирани од Делегацијата на Европската Унија.

Вредност на набавката:

Максималниот буџет кој е на располагање согласно предметот на набавката е 49.152 ден. без данок на додадена вредност (ДДВ). Проектите финансирани од ЕУ се ослободени од сите давачки, даноци и такси, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност (ДДВ). Оттаму, единечните цени кои вклучуваат ДДВ нема да бидат прифатени. Набавувачот е должен на добавувачот да му ги достави Потврдата за регистрација на проект, како и Решението за регистрација на даночен обврзник.

Услови и начин на плаќање

Плаќањето ќе биде извршено по реализација на планираните активности.

Деливост на набавката

Набавката е неделива.

Критериуми

Изборот на најповолен добавувач ќе се прави според принципот „најдобар квалитет за понудена цена“.

Во прилог на понудата треба да се достави и следната документација:

- Прилог 1: Формулар за понуда;
- Прилог 2: Кратка биографија на лицето кое ја врши понудата



This project is funded
by the European Union

Овој проект е финасиран
од Европската унија

A project implemented
by the Coalition All for Fair trials

Проектот е имплементиран од
Коалиција Сите за правично судење



Понудата се доставува по електронски пат на следната е-пошта: ipetkovska@all4fairtrials.org.mk.

Краен рок на доставување на понудите е **28.08.2022 година до 23:59 часот**.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според условите на повикот, нема да бидат земени предвид. Секој добавувач може да учествува само со една понуда.

Скопје,

04.08.2022 год.



Извршен директор

Дарко Аврамовски